



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 18 декември 2000
Скопје

Број 106

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

3247.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РА- ДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

I. Средствата за финансирање радио и телевизиски проекти од јавен интерес определени со Огласот број 23-5774/1 од 21 декември 1999 година, се распоредуваат на следниве трговски радиодифузни друштва и независни продуценти, односно радио и телевизиски проекти:

радио
на територија на РМ

	Број на епизоди:	Време во минута:	Одобрени средства: 954.000,00
Радио Канал 77			240.000,00
1 Осма клупа	10	30	
2 Македонски бисер без џај - Дојранско Езеро	1	30	29.000,00
3 Христијански праз- ници и обичаи	12	15	192.000,00
4 Македонски народ- ни умотворби	10	15	320.000,00
5 Колекционерски раритети од Македо- нија на светски из- ложби	2	30	58.000,00
6 Кулите и мостови- те на Кратово	1	30	29.000,00
7 Серија емисии пос- ветени на Мариово	3	30	86.000,00
Радио Антена 5			1.848.000,00
1 Интернет за 26 ча- са	26	60	998.000,00
2 Борба против за- висности	12	60	671.000,00
3 Македонија и Бал- канот во европските интеграции	12	20	179.000,00
на локално ниво Скопје			453.000,00
Радио Атланта			120.000,00
1 Ромска книготека	5	30	
2 Гурговденски прос- лавувања кај ромите	1	30	29.000,00
3 Свадбените обичаи кај ромите	1	30	24.000,00
4 Мајсториите на Ромите - зурли и тапани	4	30	96.000,00
5 Еска - кралица на ромската песна	5	30	120.000,00
6 Музички портрет на кларинетистот Медо Чун	2	40	64.000,00

Радио Нома			396.000,00
1 Македонските пра- вославни празници и обичаи	6	30	144.000,00
2 Моето прво танго	20	30	180.000,00
3 Носталгија: маала- та што ги нема	6	30	72.000,00
Радио Класик ФМ			586.000,00
1 Младите во светот на класичната музика	20	30	242.000,00
2 Духовна музика	20	30	255.000,00
3 Музика за градови, земји и народи	10	30	89.000,00
МЦ радио			260.000,00
1 Мак времеплов	15	30	221.000,00
2 Еко-мисија	10	30	39.000,00
Радио Равел			417.000,00
1 Лилит, жена, мит, вистина	3	30	105.000,00
2 Тринаесет вечни	13	30	312.000,00
Радио Уно			77.000,00
1 Вода-златни литри	3	10	29.000,00
2 Лековитите билки од нашите планини	10	5	48.000,00
Радио Гром			378.000,00
1 Авантура на опс- тојот	16	5	378.000,00
Радио Рос			1.050.000,00
1 Трето кафе	1	30	64.000,00
2 Меѓуетничка толе- ранција	3	30	58.000,00
3 Еколошка свест во Македонија	3	30	58.000,00
4 Програма за духов- ниот и верскиот живот во Македонија	6	30	113.000,00
5 Наш чекор	6	30	66.000,00
6 Македонски фолк- лор	15	30	163.000,00
7 Наши корени, на- ше добро	6	30	65.000,00
8 Здравство и едука- ција	20	60	463.000,00
Радио Ват			1.001.000,00
1 Потребите на же- ните во новиот ми- лениум	6	30	144.000,00
2 Да се просветиме и образуваме заедно	6	30	192.000,00
3 Остатоци на ос- манлиската култура во РМ	3	30	86.000,00
4 Фолклорот наш	3	30	86.000,00
5 Запознај ја својата татковина	10	20	192.000,00
6 Да живееме заедно во нашиот град	24	30	301.000,00
Радио Канал 4			350.000,00
1 Каде се, што пра- ват?	10	30	160.000,00
2 Денови на Охридс- киот маратон	1	30	48.000,00
3 Македонци на Олимписките игри	6	30	96.000,00
4 Успесите на маке- донскиот ракомет	3	30	46.000,00

Радио Стар ФМ			64.000,00	искористување на археолошките локалитети во јужниот дел на РМ како туристички атракции.			
1 Македонски народни приказни	10	5	48.000,00	Гостивар			
2 Афоризми	26	2	16.000,00	Радио Еми			174.000,00
Радио Цез ФМ			748.000,00	1 Во Маница како во Река	2	30	102.000,00
1 Цез профили	19	60	393.000,00	2 Не викај ме Торбеш	1	45	72.000,00
2 Големите композитори на американската популарна песна	12	30	131.000,00	Кичево			
3 Реконструкција	12	60	224.000,00	Радио Александар Македонски			349.000,00
Мега радио			240.000,00	1 Лука Церов од Кичево	1	30	48.000,00
1 Избираме професија	20	15	240.000,00	2 Арсо Војводата од Подвис	1	30	48.000,00
Радио Буба Мара			420.000,00	3 Патеписец	6	30	173.000,00
1 Антологија на македонската народна и забавна музика	40	30	420.000,00	4 По трагите на четата на капетанот Адам Калмиков	1	30	48.000,00
Битола				5 Флора и фауна во кичевско	1	30	32.000,00
Радио 106			198.000,00	Кочани			
1 Археолошки локалитети во Македонија	12	30	198.000,00	Радио Роса			86.000,00
Велес				1 Староградска музика - распевани Кочанчани	3	30	86.000,00
Радио Це-Де			360.000,00	Радио ББ			59.000,00
1 Без наслов	10	15	82.000,00	1 Во светлината на вечноста	6	30	59.000,00
2 Македонски храм на вистината	1	60	94.000,00	Куманово			
3 До пеколот и назад	1	60	64.000,00	Музичко радио КМР			1.255.000,00
4 Не без предавник, затоа не барав помилување	1	45	72.000,00	1 Радио драми за деца од македонски автори	5	20	472.000,00
5 Раца за Рацин	1	30	48.000,00	2 Небаре живот	10	60	626.000,00
Радио Голди			49.000,00	3 Филип Второ Македонски	1	50	157.000,00
1 Археолошкиот локалитет Стоби	1	30	20.000,00	Неготино			
2 Мијачка свадба	1	30	29.000,00	Радио Микс			163.000,00
Виница				1 Благодарност на пчелите	3	30	67.000,00
Радио Роберто			127.000,00	2 Деца кои никогаш нема да пораснат - Специјален завод Демир Капија	3	30	96.000,00
1 Виничките теракотни икони	5	30	127.000,00	Охрид			
Радио Ла Коста			128.000,00	Радио Експрес			150.000,00
1 Револуционерниот живот и дело на Ангел Винички	1	45	47.000,00	1 Хендикепирани деца-психофизичка припрема за нормален живот	5	30	40.000,00
2 Виничкото "бело злато"	1	60	43.000,00	2 Црквите и манастирите	7	30	63.000,00
3 Лисец-планинскиот убавец на Источна Македонија	1	30	15.000,00	3 Езерата во Македонија	5	30	47.000,00
4 Дали ќе исчезне и последната еребница-камењарка	1	30	23.000,00	Супер радио			195.000,00
Дебар				1 Голооточка голгота	3	30	59.000,00
Радио Мерлин			115.000,00	2 Проект за заштита на Охридското Езеро	3	30	59.000,00
1 Албанска дебарска свадба	4	30	115.000,00	3 Мали и средни претпријатија, ЕСА-Охрид	5	30	10.000,00
Радио Семи			357.000,00	4 40 години Охридско Лето	3	30	67.000,00
1 Бисерите над Ради-ка	3	30	86.000,00	MX радио			162.000,00
2 Слободно борење и пеливанство	2	30	58.000,00	1 Монашкиот живот и пештерните цркви на брегот на Охридското Езеро	6	30	162.000,00
3 Здравствената едукација на жената во регионот на Дебар, Центар Жупа и дел од Река	10	20	213.000,00	Пехчево			
Делчево				Радио Пехчево			59.000,00
Радио Пинк			122.000,00	1 Злоупотреба и права на детето	4	30	47.000,00
1 Осоговското село Саса меѓу минатото и сегашноста	1	30	29.000,00	2 Љубовта и почитта - судбина на една девојка	1	30	12.000,00
2 Пилињата на "инкубаторите" од Делчево и М. Каменница	1	30	29.000,00	Прилеп			36.000,00
3 Светите води	1	30	32.000,00				
4 Во земјата на солзите	1	30	32.000,00				
Гевгелија							
Радио Тајм			48.000,00				
1 Ревитализација и	2	30	48.000,00				

Радио Холидеј				3 Преглед: европски организации и тела	10	10	800.000,00
1 Мариово - земја што умира	3	30	36.000,00	4 Светот на книгата	4	40	1.020.000,00
Радио Мефф			402.000,00	5 Народните носии во Македонија	8	5	359.000,00
1 Стари прилепски фамилии	6	20	115.000,00	6 Мајчина тајна	1	30	294.000,00
2 Прилепски мајтапчии	6	15	86.000,00	7 Хардвер и софтвер технологија	5	30	674.000,00
3 Прилеп	6	15	86.000,00	Сител телевизија			2.862.000,00
4 Гурбетчиите од Прилеп и прилепско	6	20	115.000,00	1 Козјак под вода	1	30	240.000,00
Свети Николе				2 Зависности	6	30	702.000,00
Радио Сафари			166.000,00	3 Учителот Панко Брашнаров	1	30	240.000,00
1 Традиции, обичаи и празнувања	3	30	96.000,00	4 Внуката на Гоце	1	30	240.000,00
2 Непростено, незаборавено	1	30	32.000,00	5 Уметнички занаети и применети уметности	6	30	1.440.000,00
3 Сидот - патот до вечноста	1	40	38.000,00	на локално ниво Скопје			
Струмица				ТВ Шутел			912.000,00
Радио Докер			746.000,00	1 Што денес, а што утре?	1	45	304.000,00
1 Приватизација, пазар, држава	10	30	320.000,00	2 Времплов на Ромите	1	30	152.000,00
2 Народните умотворби на Цепенков	10	20	213.000,00	3 Ромите победници на смртта	3	30	456.000,00
3 Извршната власт во демократските системи	10	20	213.000,00	ТВ Телма			272.000,00
Експрес радио			314.000,00	1 Крилести цветови	1	30	272.000,00
1 Театарот во Македонија	12	20	179.000,00	ТВ МТМ			1.200.000,00
2 Струмички Тримери	2	30	34.000,00	1 И ние можеме	1	30	240.000,00
3 Струмичкиот и Веччанскиот карневал	2	30	26.000,00	2 По трагите на загрозените диви животни во Македонија	4	30	960.000,00
4 Завод за рехабилитација "Бања Банско"	2	20	23.000,00	ТВ БТР Национал			3.016.000,00
5 Монаштвото во минатото и денес: вистини и предрасуди	2	60	52.000,00	1 Ромска азбука за развој на просекот	15	20	2.400.000,00
Тетово				2 Портрети од културно-општествениот живот на Ромите во Македонија	2	30	376.000,00
Радио Кисс			134.000,00	3 Малолетничките бракови: традиција, љубов или трговија	1	30	240.000,00
1 Македонската колонија во Детроит	2	30	102.000,00	ТВ Ера			2.880.000,00
2 Библиотекарство како културна традиција	1	30	32.000,00	1 Игра со буквите	18	20	2.880.000,00
Радио Фама			688.000,00	ТВ Мак Спот			645.000,00
1 Нации проблеми	5	30	320.000,00	1 Антички мудрости	3	25	645.000,00
2 Писатели, биографии и деца	5	30	320.000,00	Битола			
3 Ислам и наука	6	30	48.000,00	ТВ Орбис			2.410.000,00
Радио Плус Форте			243.000,00	1 Театарската уметност во Хераклеа Линкестис	1	45	570.000,00
1 Дигитални системи	11	15	132.000,00	2 Тоа око, тој патник, таа Битола	1	30	480.000,00
2 Две наследства од минатото на тетовскиот крај	6	30	111.000,00	3 Такамот на македонската везилка	1	30	272.000,00
Радио Висар			658.000,00	4 За Светиот Антиминс	1	50	800.000,00
1 Возрасни стоп! Чекират детските права	15	30	225.000,00	5 Медот како храна и лек	1	40	288.000,00
2 Полог: географија, геологија, релјеф и екологија	5	60	223.000,00	ТВ Тера			
3 Од цвет до цвет	12	30	210.000,00	1 Луѓе со многу татковини	1	30	199.000,00
Штип				2 Могилските трендафили	1	15	120.000,00
Радио Черенџа			245.000,00	3 Природата посиљна од лекот	1	30	203.000,00
1 Потеклото на името Ром - Роми	1	30	32.000,00	4 Зад клучалката	10	20	382.000,00
2 Во прегратките на смртта	8	20	128.000,00	Валањово			
3 Религиозните верувања кај Ромите	2	40	85.000,00	ТВ ВТВ			428.000,00
телевизија на територија на РМ				1 Има ли спас за Дојранското езеро?	1	30	240.000,00
A1 телевизија			4.291.000,00	2 Камен на животот	1	30	188.000,00
1 Берза	10	10	844.000,00	Велес			493.000,00
2 Во живот	5	20	300.000,00	ТВ Здравкин			89.000,00
				1 Музата на поетот	1	25	211.000,00
				2 Последниот гемиџија	1	30	
				3. Болници за туберкулоза "Јасеново"	1	20	101.000,00
				4 Велес и неговите	1	30	92.000,00

здравствени проблеми				ТВ Хана			128.000,00
Дебар				1 Животот е еднаш			
ТВ Жупа			1.650.000,00	дадена шанса и таа			
1 По печалбата-иселу-				мора да се искористи	1	30	128.000,00
вање	1	30	570.000,00	ТВ Зора			315.000,00
2 Еколошки проблеми				1 Најголеми еколош-			
на Радика	1	30	240.000,00	ки проблеми во Ку-			
3 Македонската народ-				маново	1	30	216.000,00
на музика кај Македон-				2 Бањите во кума-			
ците со исламска рели-				новско	1	30	99.000,00
гија	3	30	840.000,00	ТВ Канал Феста			1.272.000,00
Дојран				1 Нови секавања	1	40	320.000,00
ТВ Миг 21			5.400.000,00	2 Религијата-универ-			
1 Агенција "Осамени				зален морал	2	30	544.000,00
срца"	6	30	5.400.000,00	3 И бесата не е тоа			
Гевгелија				што беше	1	45	408.000,00
ТВ Канал 12			470.000,00	Охрид			
1 Свилен конец	1	25	230.000,00	Телевизија ТВМ			442.000,00
2 Природните богатст-				1 Почетоци на фото-			
ва и природните рет-				графијата	1	30	127.000,00
кости во гевгелиско	1	30	240.000,00	2 Македонски праз-			
Гостивар				нични обичаи	2	30	180.000,00
ТВ Зери и Чегранит			240.000,00	3 Подводни археоло-			
1 Корита	1	30	240.000,00	шки истражувања на			
ТВ Глобус			1.674.000,00	Охридското Езеро	1	30	135.000,00
1 Вардар наш некога-				Независна ТВ			1.052.000,00
шен и денешен	2	30	544.000,00	1 Македонија извор			
2 Бегство од "белата				на словенската пис-			
смрт"	1	40	320.000,00	меност	6	30	882.000,00
3 Песна и длето	1	30	447.000,00	2 Рибарска вистина	1	30	170.000,00
4 Природата не				Прилеп			
повикува	1	40	363.000,00	ТВ Маркони			2.657.000,00
ТВ Дуге			879.000,00	1 Историја на сред-			
1 Печалбарски вир	1	30	240.000,00	новековно сликарст-			
2 Слатка тајна	1	30	399.000,00	во во Прилеп	3	30	533.000,00
3 Билингвален тво-				2. 100 години ВМРО	9	30	1.706.000,00
рец	1	30	240.000,00	3. Брничкиот водопад	1	30	240.000,00
Кавадарци				4 Траги на најстарата			
ТВ КТВ 41			888.000,00	култура во прилеп-			
1 Наводнувањето				скиот крај	1	30	178.000,00
божји дар или				Радовиш			
клетва	1	30	216.000,00	ТВ Ко-Бра			905.000,00
2 Спортски риболов	1	30	216.000,00	1 Варции	1	60	545.000,00
3 Ние и нашата				2 Конче-манастирски			
околина	1	30	216.000,00	центар во средниот			
4 "Винари Белограѓа-				век	1	45	360.000,00
ни"	1	30	240.000,00	ТВ Еми			1.462.000,00
Кичево				1 Агрокултура и про-			
ТВ Боем			1.720.000,00	изводство на храна	5	20	720.000,00
1 Бигорска просве-				2 Езерото Мантово и			
тителско-резбарска				неговото стопанско			
школа	1	30	272.000,00	значење	1	30	240.000,00
2 Бобинките и нив-				3 Да ги вратиме ста-			
ните особини	1	30	216.000,00	дата и пасиштата	1	20	160.000,00
3 Приказна за едно				4 Планината-неисцр-			
своно	1	30	444.000,00	но богатство	1	30	205.000,00
4 Грнчарскиот занает				5 Еколошка (не) свест	1	30	137.000,00
5 За времињата кога				Свети Николе			
легендите беа вистини	2	30	516.000,00	ТВ Свет			490.000,00
ТВ Гурра			704.000,00	1 Лесновскиот камен	1	30	186.000,00
1 Караван на страда-				2 Берикет	2	30	304.000,00
њата	1	30	216.000,00	Струга			615.000,00
2 Ветеран на образо-				ТВ Спектра			
ванието	1	30	216.000,00	1 Печалбарите од			
3 Улогата на те-				Дримкол	1	30	230.000,00
киите низ историјата	1	30	272.000,00	2 Реката Сатеска и			
ТВ Ускана			648.000,00	еколошката рамно-			
1 Современо сточар-				тежа на Охридското			
ство	3	30	648.000,00	Езеро	1	30	216.000,00
Куманово				3 По долината на			
ТВ Далга Крт			964.000,00	Црн Дрим	1	30	169.000,00
1 Нумизматика	1	30	272.000,00	ТВ Калтрина			832.000,00
2 Скулптура на тло-				1 Струга	1	40	320.000,00
то на Македонија	1	30	272.000,00	2 Исламските градби			
3 Портрет на Марија				во Струга	1	30	272.000,00
Чибарик	1	30	204.000,00	3 Мостовите на Дрим	1	30	240.000,00
4 Билките: храна, лек				Струмица			
и убавина	1	30	216.000,00	ТВ Интел			1.964.000,00
				1 Метадон-лек или	1	30	194.000,00

дрога				Трговско друштво за услуги ИДЕА Плус			
2 Птица на мирот	1	30	272.000,00	Комуникации, Иво и Слободан, ДОО Скопје			1.440.000,00
3 Осмунда регалис-природна реткост	1	30	272.000,00	1 Бои создадени од сонцето	3	20	1.440.000,00
4 Објачаи при работа	1	30	216.000,00	Трговско друштво Агенција СКАЈ			
5 На Гоце	1	30	261.000,00	Радојка и др. ДОО увоз-извоз, Скопје			1.066.000,00
6 Го освои покривот на светот и засекогаш остана таму	1	30	240.000,00	1 По трагите на Св. Апостол Павле од Македонија	1	50	1.066.000,00
7 Конзервација на иконописот од Св. Богородица Елеуса	1	30	272.000,00	ДИГИТПРОП, Установа за филмска продукција, издаваштво и сценско музичка дејност			5.655.000,00
8 Историското богатство на планината Беласица Елеуса	1	30	237.000,00	1 Мост	1	60	3.255.000,00
Тетово				2 Македонците со исламска религија	5	30	2.400.000,00
ТВ Кисс			1.320.000,00	Друштво за музичка и филмска продукција АУДИО-ЛАБ, ДООЕЛ Тод Поп-Симонов, Скопје			570.000,00
1 Вардар низ Полог	1	30	240.000,00	1 Обредни песни кои се пеат во зимскиот и летниот циклус на празници	8	25	192.000,00
2 Заминуваат за да се вратат	1	45	360.000,00	2 Ритамот и ритмичките структури во македонските народни ора и песни	4	30	128.000,00
3 Тетовчанец академик во Шведска	1	30	440.000,00	3 Македонски традиционални стилови на пеење	1	70	250.000,00
4 "Менада"-музичка метафора	1	30	280.000,00	КИ ПРОДУКЦИЈА, ДОО Скопје			4.882.000,00
ТВ Коха			2.335.000,00	1 Ноќ спроти Св. Василиј	1	90	4.882.000,00
1 Новиот дом на Баже	1	30	319.000,00	* ТВ филм			
2 Шарските езера	2	30	474.000,00	Трговско друштво БЛЕТА, Бујар ДООЕЛ, Тетово			538.000,00
3 Децата на Вавилон	1	20	262.000,00	1 Блетезат 2000	1	60	304.000,00
4 Албански народни приказни	3	20	1.280.000,00	2 Лоренц Антони	1	60	64.000,00
тираж 500 примероци				3 Долгоногиот, Далеквидиот и Големостомакиот	1	30	141.000,00
ТВ Арт			240.000,00	4 До крајот и назад	1	30	29.000,00
1 Пеливан	1	30	240.000,00	Друштво за филмско производство и музички дејности НОВА, Јовица Михајловски, ДООЕЛ, Скопје			187.000,00
Штип				1 Кампања за заштита и експлоатација на површинските води во РМ	0	0	187.000,00
Телевизија Ирис			674.000,00	* 6 спота со вкупно времетраење од 3'			
1 Играч со светлина	1	30	242.000,00	Друштво за аудио, видео и филмска продукција и трговија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДРАМА СТУДИО, Горѓе ДООЕЛ, Скопје			2.048.000,00
2 Предизвици	1	30	216.000,00	1 Целиот Балкан во еден човек	1	60	960.000,00
3 Агонијата на Брегалница	1	30	216.000,00	2 Од "Големата мајка" до Исус Христос	4	30	1.088.000,00
Независни продуценти				ДФП Небото е лимит, ДОО, Скопје			510.000,00
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА			1.081.000,00	1 Македонскиот превод на Куранот	1	30	216.000,00
1 МИА ФОНО СЕРВИС	0	0	1.081.000,00	2 Ромски Театар Пра-	1	30	294.000,00
* еднократна помош за опремување							
Установа за уметнички дејности СКОПСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ			250.000,00				
1 ДД СИНТЕЗИС - 2	1	60	250.000,00				
* тираж 500 примероци							
Претпријатие за продукција и постпродукција на видео и филмски материјали "XXX" ДОО, Скопје			2.496.000,00				
1 Белиот пат	4	10	2.496.000,00				
Национален телевизиски фестивал - Крушево			2.000.000,00				
1 Национален телевизиски фестивал-Крушево	0	0	2.000.000,00				
Друштво за продукција и дистрибуција на филмови и маркетинг "ПРОДУКЦИЈА М" ДОО, Скопје			240.000,00				
1 Јуручки сон	1	30	240.000,00				
Друштво за продукција, маркетинг и услуги во медиумите, информирањето и културата К-15 ПРОДУКЦИЈА, Љупчо, Васко и Бранко, ДОО увоз-извоз			1.493.000,00				
1 Бон - Тон	10	5	1.067.000,00				
2 Машко/женско : идентитети под прашање	5	15	426.000,00				

липе			
ЦЕМИНИ-2 извоз-увоз, ДОО, Скопје			677.000,00
1 Вања Лазарова-Не-објавени македонски народни песни	1	60	250.000,00
* тираж 500 примероци			
2 Светот на Вангел Наумовски	1	25	227.000,00
3 Преспанско Езеро и неговата заштита	1	25	200.000,00
Друштво за филмска продукција и видео арт АА-ПРЕС, Артан и др. ДОО, Тетово			272.000,00
1 За многу години	1	30	272.000,00
Трговско друштво за снимање и обработка на филмови			250.000,00
АКВАРИУС ТОТАЛ ПРОДАКШН, Александар и Ира, ДОО			
1 Вибрации	1	65	250.000,00
* тираж 500 примероци			
Продукција и маркетинг ПЕТАР ПАН, ДОО			480.000,00
1 Корени, цутови, плодови	1	30	480.000,00
ППТ "ЛАЛА-КО", експорт-импорт			272.000,00
1 Радост на животот	1	30	272.000,00
Агенција за производство и дистрибуција на филмови, телевизиски, радио и мултимедијални програми - НАШЕ МААЛО - ПРОДУКЦИЈА, Иво ДООЕЛ, Скопје			187.000,00
1 Слушате филм	12	30	187.000,00
Интернационален филмски фестивал СКОПЈЕ, Татјана ДООЕЛ			480.000,00
1 Историја на македонскиот филм	2	30	480.000,00
Вкупно предложени средства:			96.357.000,00

II. Со наведените трговски радиодифузни друштва и независни продуценти - корисници на средствата да се склучи договор со кој поблиску ќе се определат начинот и условите на користење на средствата.

Договорот, во име на Владата, ќе ги потпише Ѓорѓи Котев, генерален секретар во Владата на Република Македонија.

III. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3662/1
7 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3248.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Ста-

тутот на ЈП Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје бр. 02-2274 од 26.07.2000 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 26.07.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3816/1
21 ноември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3249.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ "РАДОВО", ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СОПОТНИЦА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОКОЛ И ЕЛЕН Мишко Миленковски ДООЕЛ увоз-извоз од Битола се дава концесија за вршење за детални геолошки истражувања на минералната сировина мермер на локалноста "Радово", во атарот на општина Сопотница со следните координати:

точка	координата X	координата Y
А	4.576 100	7 513 000
Б	4.576 100	7 514 440
В	4.575 000	7 514 440
Г	4.575 000	7 513 000

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P = 1584 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4345/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3250.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА, ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ "КРАСТА" - КУМАНОВО НА ДРУШТВОТО
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
"КОЗЈАК" - КУМАНОВО**

1. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги "КОЗЈАК", Куманово се дава концесија за вршење за детални геолошки истражувања на минералната сировина градежен технички камен на локалноста "Краста", Куманово со следните координати:

точка	координата X	координата Y
T1	4 659 370	7 561 170
T2	4 659 750	7 562 000
T3	4 659 000	7 562 000
T4	4 759 000	7 561 400

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува 0,5 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за стопанство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4346/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3251.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 10. 2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИТЕ
СУРОВИНИ УКРАСЕН КАМЕН ГРАНИОДИОРИТ И МЕРМЕР, НА МЕСНОСТА "ИЗВОР - ОМОРАНИ", ОПШТИНА ИЗВОР**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ Леон и др. ДОО од Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералните сировини укра-

сен камен граниодиорит и мермер на месноста Извор-Оморани, општина Извор со следните координати:

Точка	Координата X (m)	Координата Y (km ²)	P (km ²)
T-1	4.600.700	7.551.500	4.0
T-2	4.600.700	7.553.900	
T-3	4.599.100	7.553.900	
T-4	4.599.100	7.551.500	

Точка	Координата X (m)	Координата Y (km ²)	P (km ²)
M-1	4.601.300	7.557.350	1.3
M-2	4.601.300	7.557.850	
M-3	4.558.700	7.558.500	
M-4	4.558.700	7.558.500	

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на користењето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4347/1
3 октомври 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3252.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ
СООБРАКАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" -
СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје се разрешуваат членовите:

- Никола Георгиевски,
- Атанас Дечев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-562/4
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3253.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ"- СКОПЈЕ**

1. Спиро Спироски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијат" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-703/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3254.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ"- СКОПЈЕ**

1. Милан Камчев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1274/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3255.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ**

1. Здравко Симеонов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1491/4
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3256.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Нора Абедини се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1523/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3257.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС "ГА-МА" - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас "ГА-МА" - Скопје се разрешуваат членовите:

- Георги Арсов,
- Владо Момировски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4907/4
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3258.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје се разрешуваат членовите:

- Златимир Милковски,
- Селим Селим.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје се именува:

- Коце Трајановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4092/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3259.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се разрешуваат членовите:

- Здравко Боцевски,
- Звонко Јосифовски.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува:

- Васил Гацовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4094/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3260.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 2 од Одлуката за образување Комисија за приватизација на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА АД ЗА ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ**

1. Тони Поповски се разрешува од должноста член на Комисијата за приватизација на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје поради заминување на друга должност, а за член на оваа комисија се именува Марјан Додовски, министер за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5032/5
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3261.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "АНТОН ПАНОВ" -
СТРУМИЦА**

1. Весна Таковска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5504/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3262.

Врз основа на член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), и член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукурчани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - БИТОЛА
ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Комуналец" - Битола, од редот на вработените на претпријатието се именуваат:

- Љупчо Георгиевски,
- Илче Најдовски,
- Павле Ничовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5521/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3263.

Врз основа на член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), и член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукурчани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА ОД РЕДОТ
НА ВРАБОТЕНИТЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие "Водовод" - Битола, од редот на вработените на претпријатието се именуваат:

- Аспасија Бакулевска, дипл. хемичар,

- Камелија Видимче, дипл. ек.,
- Димче Гулабовски, маш. инж.,
- Александар Пешка, дипл. правник,
- Горан Стефановски, дипл. град. инж.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5522/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3264.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ "УНИВЕРЗАЛНА САЛА" - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Центарот за организирање приредби "Универзална сала" - Скопје се именува Елизабета Јанкуловска, дипл. социолог, заменик на директорот на овој центар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5668/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3265.

Врз основа на член 130 од Законот за банките и штедилниците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - Пречистен текст), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ

1. М-р Бесник Фетаи, се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје, заклучно со 30 ноември 2000 година, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5683/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3266.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА "ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА" - СКОПЈЕ

1. Фиат Салиески, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на "Јавното претпријатие Македонска радиодифузија" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5684/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3267.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Јавното претпријатие за станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Илија Китаноски, досегашен директор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5685/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3268.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

1. Блашко Димитров, се разрешува од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5686/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3269.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Фаил Ника, приватен стопанственик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5687/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3270.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје се разрешуваат членовите:

- Мито Марковски,
- Методија Стефановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5689/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3271.

Врз основа на член 138 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Илија Китаноски се разрешува од должноста директор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5690/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3272.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА се разрешуваат:

- Виолета Аларова,
- Нора Абедини.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА се именува Жарко Јорданоски, уредник во весникот "Дневник".

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5693/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3273.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "АНТОН ПАНОВ" - СТРУМИЦА**

1. За вршител на должноста директор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица се именува Крсто Јовановски, дипл. актер вработен во Театарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5694/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3274.

Врз основа на член 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), и член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуречани, Могила, Новаца, Старавина и Цапари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното комунално претпријатие "Водовод" - Битола, се именуваат:

- Татјана Дранговска,
- Менка Илиевска, дипл. екон.,
- Љупчо Спировски, дипл. правник,
- Методија Стојчевски, дипл. технолог,
- Драги Тирицовски, дипл. маш. инж.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5697/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3275.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ**

1. Ѓорѓи Пиперков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Македонски железници" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5734/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3276.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се разрешуваат членовите:

- Елица Милевска,
- Елена Никуљска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5735/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3277. *

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје се разрешуваат:

- Ацо Тренев,
- Љупчо Чевревски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5736/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3278.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ "АГРО-БЕРЗА" - СКОПЈЕ**

1. Ацо Кузелов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење "Агро-Берза" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5737/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3279.

Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 25, 27 и 28 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/99 и 33/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ**

1. Од должноста претседател и членови на Економскиот совет се разрешуваат:

- а) претседателот
- Никола Груевски
- б) членовите
- Илија Андонов
- д-р Глигор Бишев
- д-р Неџби Весели
- д-р Бранко Зеленков
- Кирил Јанев
- д-р Тихомир Јовановски
- м-р Љубомир Кекеновски
- д-р Славе Ристовски
- м-р Бесник Фетаи
- м-р Борко Андреев

2. За претседател и членови на Економскиот совет се именуваат:

- а) за претседател
 - Никола Груевски, министер за финансии
 - б) за членови
 - д-р Живко Атанасовски, професор на Економскиот факултет - Скопје
 - д-р Глигор Бишев, директор на Стопанска банка - А.Д. - Скопје
 - Сем Вакни, советник на Владата на Република Македонија
 - Ристо Гуштеров, директор на "Римако"
 - Марјан Горчев, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Милчо Јорданов, претседател на Одборот на директори на "Макстил" - А.Д. - Скопје
 - д-р Михаил Петковски, професор на Економскиот факултет - Скопје
 - д-р Трајко Славевски, доцент на Економскиот факултет - Скопје
 - д-р Љубе Трпески, гувернер на Народна банка на Република Македонија
 - м-р Бесник Фетаи, министер за економија
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5710/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3280.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. Се разрешува Жарко Шутиновски, доктор на медицина, од должноста помошник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5634/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3281.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува Никица Панова-Ѓорѓеска, доктор на медицина, од должноста помошник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5634/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3282.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува Ангелина Бачановиќ од должноста помошник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5634/4
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3283.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. Се разрешува Ацо Илиески од должноста советник на министерот за финансии поради заминување на ново работно место.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5705/2
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3284.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. Се разрешува Драги Шапи од должноста советник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5705/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3285.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни работи се назначува Нафи Доко, досегашен директор на Поштата во Струга.

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5713/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3286.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Љуфи Улбер од должноста потсекретар во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5715/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3287.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции се именува Тихомир Петровски, досегашен извршен директор на Агенцијата за обнова и развој.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5659/3
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3288.

Врз основа на член 164 став 1 точка 8 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000) и согласноста на Владата на Република Македонија од 21.11.2000 година, Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 28.11.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ОД РЕАЛИЗИРАНИ
БЕРЗАНСКИ ТРАНСАКЦИИ**

1. За Комисијата за хартии од вредност се утврдува надоместок од реализирани берзански трансакции од кои "Македонската Берза" АД Скопје остварува приход.

2. Висината на надоместокот за Комисијата за хартии од вредност изнесува 0,1% од реализираните трансакции на "Македонската Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје.

3. Надоместокот од точка 2 на оваа одлука се уплатува месечно на сметката на Комисијата за хартии од вредност од страна на "Македонската Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-737/1
13 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
Никола Груевски, с.р.

3289.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) и член 56 точка 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА
УСЛУГА И ПОСТАПКАТА ЗА НАДОМЕСТ ШТО
ЌЕ СЕ КОРИСТИ ЗА ДА СЕ НАПЛАТАТ ТИЕ
УСЛУГИ**

Член 1

Со овој правилник се одредува идентификацијата и описот на универзалната услуга вклучувајќи нејзино овозможување на хендикепирани лица, постапки за избор на давателите на универзална услуга, методи за утврдување на максималните цени за давање на универзална услуга, механизам за компензација на трошоците за вршење на универзална услуга од страна на даватели на јавни телекомуникациски услуги (вклучу-

вајќи учество и на други даватели на јавни телекомуникациски услуги и јавни телекомуникациски оператори), опис на информациите што треба да ги обезбедат јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавни телекомуникациски услуги заради пресметка на трошоците за обезбедување на универзалната услуга и други услови во врска со обезбедувањето на универзалната услуга.

Член 2

Универзалната услуга ги опфаќа следните услуги:

(а) услуги на говорна телефонија кои се даваат преку индивидуален приклучок на телекомуникациската мрежа и овозможува:

(i) појдовен и дојдовен локален, национален и меѓународен сообраќај;

(ii) факсимил Група III, во согласност со ITU-T препораките во T-серијата;

(iii) пренос на податоци во говорен фреквентен опсег со модеми со брзини од минимум 2,400 bps, во согласност со ITU-T препораките во V-серијата;

(iv) бесплатен пристап до итни служби; и

(v) пристап до сервиси на оператори и сервис за информации за телефонски претплатници;

(б) јавни телефонски говорници и телефонски посредници преку кои можат да се обезбедат услугите опишани под (а)(i), (а)(iv) и (а)(v), и

(с) давање на услуги со посебни средства и/или посебни услови за хендикепирани лица или други посебни барања опишани под а(i), а(iv) и а(v).

На основано барање, универзалната услуга треба да е овозможена на било кое правно или физичко лице, по цена достапна за тоа правно или физичко лице, освен во случај кога Управата за телекомуникации ќе утврди дека барањето за универзална услуга може соодветно да се замени со други средства или кога ќе утврди дека околностите под кои се бара обезбедување на универзална услуга се неразумни.

Член 3

Изборот на давател на универзална услуга се врши преку јавен тендер или на друг начин според одлука на Управата за телекомуникации.

Најрано до 31 декември 2005 година кога завршува периодот на ексклузивни права на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" согласно член 19 став 2 од Законот за изменување и дополнување на законот за телекомуникации ("Службен весник на РМ" бр. 17/98), универзалната услуга од член 2 на овој правилник на целата територија на Република Македонија ќе ја обезбедува АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации".

Член 4

Максималните цени за услугите опфатени со универзалната услуга според член 2 од овој правилник треба да бидат во согласност со одредбите за цените утврдени според член 19 од Законот за телекомуникации и во договорот за концесија на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" за вршење на јавни телекомуникациски услуги.

Член 5

Давателот на универзалната услуга од член 3 на овој правилник, треба да обезбеди универзална услуга на целата територија на Република Македонија за секое основано барање по цени утврдени во согласност со член 4 од овој правилник. За време додека АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" е давател на универзална услуга согласно член 3 од овој правилник, барањето за обезбедување на универзална услуга ќе се смета за неосновано ако се бара од АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" да дава услуги чиј квалитет и капацитет ги надминува барањата утврдени со договорот за концесија или да инсталира мрежни приклучоци за брзини за пренос на податоци поголеми од наведената во член 2 на овој правилник и договорот за концесија.

Член 6

Јавните телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги плаќаат надоместок за покривање на трошоците за вршење на универзална услуга на сметка за универзална услуга или на друг начин утврден од страна на Управата за телекомуникации согласно став 4 од член 21 од Законот за телекомуникации.

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа за секои три месеци и тоа најкасно до следните денови од годината: 1 март, 1 јуни, 1 септември и 1 декември. За периодот додека АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" е давател на универзална услуга согласно член 3 од овој правилник, плаќањето на надоместоците ќе се врши директно кон АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" како давател на универзална услуга.

Управата за телекомуникации ќе го контролира и следи плаќањето на надоместоците за универзална услуга. За секој извршена уплата на надоместок за универзална услуга, јавните телекомуникациски оператори и давателите на јавни телекомуникациски услуги се должни да достават известување за уплатените средства до Управата за телекомуникации во рок од 7 дена од извршената уплата.

Давателите на јавни телекомуникациски услуги кои имаат право да вршат јавни телекомуникациски услуги - пренос на податоци се ослободени од обврска да плаќаат надоместоци во врска со давањето на услугите - пренос на податоци.

Член 7

Надоместокот за универзална услуга на секој јавен телекомуникациски оператор и давател на јавни телекомуникациски услуги освен давателите на јавни телекомуникациски сл ги за пренос на податоци, согласно член 6 од овој правилник, го пресметува Управата за телекомуникации врз основа на податоци добиени од јавните телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги според следната формула:

$$LC = TC \cdot \frac{LR}{TR}$$

каде што: TC е вкупен нето трошок за давање на универзалната услуга, утврден од страна на Управата за телекомуникации кој не е наплатен од надоместоците од поединечните корисници или друг вид на разлика поради предностите кои произлегуваат од статусот на давател на универзална услуга. Вкупниот трошок за универзална услуга не смее да ја надмине разликата помеѓу нето трошоците на операторот кога има обврска да дава универзална услуга и кога нема обврска да дава универзална услуга.

LR е збир од износот на вкупните приходи на јавниот телекомуникациски оператор или давател на јавни телекомуникациски услуги остварени од давање на телекомуникациски услуги (без вклучен данок), нето износот на сите надоместоци кон други оператори на јавни телекомуникациски мрежи и/или даватели на јавни телекомуникациски услуги, од кои се бара да даваат универзална услуга, надоместоците за меѓусебно поврзување, вкупните трошоци за други услуги и изнајмени линии (без вклучен данок) и нето износи од сите приходи остварени врз основа на дојдовен меѓународен сообраќај. Од овие приходи треба да се изземат приходите стекнати по основ на јавни телекомуникациски услуги - пренос на податоци.

TR е сума од LR за сите оператори на јавните телекомуникациски мрежи и/или даватели на јавни телекомуникациски услуги кои подлежат на обврска за плаќање на надоместоци за универзална услуга.

ЛЦ е надоместокот за универзална услуга на секој јавен телекомуникациски оператор и давател на јавни телекомуникациски услуги кои подлежат на обврска за плаќање на надоместок за универзална услуга.

Член 8

Управата за телекомуникации ги пресметува вкупните трошоци за давање на универзалната услуга.

При пресметувањето на вкупните трошоци за давање на универзална услуга од став 1 на овој член се земаат предвид трошоците за давање на услуга за индивидуален пристап на корисниците и трошоците за јавните телефонски говорници. Во вкупните трошоци за универзална услуга не се вклучуваат трошоците за организирање на итни служби, трошоците за пристап до сервис на оператори и сервис за информации за телефонски претплатници.

При пресметувањето на трошоците од став 1 на овој член треба да се земат предвид и сите предности од давањето на универзалната услуга како што се распространетоста на поголема територија, реномето на компанијата, поседувањето на бази на податоци за корисниците и слично.

Нето трошоците за универзална услуга се пресметуваат на тој начин што од вкупниот трошок за универзална услуга пресметан според став 1 од овој член на долгорочна основа се одзема износот на остварените приходи од давањето на универзална услуга. Во пресметката на остварените приходи се земаат предвид приходите кои се генерираат врз основа на надоместоци за пристап и појдовен сообраќај, приходите од дојдовен сообраќај и приходите од меѓусебно поврзување на давателот на универзална услуга.

За одредување на индиректните предности од давањето на универзалната услуга се земаат предвид нефинансиските предности што произлегуваат од давањето на универзалната услуга (пр. долгорочните поволности од давањето на универзална услуга, корпоративна репутација, маркетинг, популарност и сеопфатност на услуги, пристап до широк спектар на информации за корисниците) и др.

Член 9

Јавните телекомуникациски оператори и даватели на јавни телекомуникациски услуги, освен давателите на јавни телекомуникациски услуги за пренос на податоци, се должни да доставуваат податоци до Управата за телекомуникации за таа да може основано да ги пресмета трошоците за давање на универзална услуга.

Посебно, АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации", како давател на универзална услуга согласно член 3 од овој правилник, треба да ги доставува следните податоци:

(а) Приходи за пристап на мрежата и приходи од појдовен сообраќај;

(б) Приходи од дојдовен сообраќај; и

(в) Приходи од меѓусебно поврзување.

Приходите за пристап на мрежата и приходите за појдовен сообраќај треба да се пресметани на основа на следните информации:

(а) Просечен број на минути од појдовни повици по телефонски приклучок за резиденцијални и деловни корисници, според време во денот, како и по видот на зоната (локални, национални, меѓународни зони);

(б) Просечен број на минути од појдовни повици по јавна телефонска говорница по време во денот, како и по сегмент на приход и локација на јавната телефонска говорница;

(в) Број на линии во секоја повикувачка област, за резиденцијални и деловни корисници;

(г) Број на линии за секоја категорија на корисници;

(д) Број на јавни телефонски говорници;

(е) Просечни приходи за пристап на мрежата по линија (просечен месечен надоместок во текот на годината) за различни категории на корисници;

(ж) Просечни приходи по минута повик по време во денот; и

(з) Просечни приходи по минута повик по телефонска говорница.

Приходите за дојдовен сообраќај треба да се пресметуваат врз основа на разликата помеѓу појдовните и

дојдовните повици кај корисниците. Со цел да овозможи пресметка на локалните повици, АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" треба да достави информација за просечен број на минути од локални повици по резиденцијален и деловен корисник, според време во денот и според густина на претплатници. Проценката на трошоците за универзалната услуга и нивната компензација, во зависност од обезбедувачите на универзална услуга, ќе ги верифицира независен ревизор. Управа за телекомуникации ќе издаде извештај во кој ќе го објасни и коментира пресметаниот трошок за универзална услуга и ќе ги определи извршените придонеси од сите обезбедувачи на јавни телекомуникациски услуги кои се обврзани да плаќаат придонеси за универзална услуга. Сите доверливи информации доставени до Управата за телекомуникации за пресметка на трошокот за давање универзална услуга и издавање на извештајот за пресметката на трошокот за универзална услуга, Управата за телекомуникации ќе ги чува како доверливи податоци.

Член 10

Управата за телекомуникации ќе го пресметува износот на надоместокот што секој јавен телекомуникациски оператор и/или давател на јавни телекомуникациски услуги кои подлежат на обврска на плаќање на надоместок за универзална услуга за престојната година пред крајот на првиот квартал од тековната пресметковна година. Калкулациите ќе се прават врз основа на трошоците за универзална услуга во претходната година и ќе вклучи израмнување на било каков дефицит или суфицит од надоместоците платени во текот на годината, така што очекуваните надоместоци за наредната година се прилагодуваат нагоре или надолу, респективно.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-10849
8 декември 2000 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

3290.

Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4, а во врска со член 61 од Законот за телекомуникации ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) и член 56 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот за користење на радиофреквенциите (во натамошниот текст: надоместок), што го плаќа имателот на дозволата за радиостаница, како и начинот на плаќање.

Член 2

За правото на користење на радиофреквенции се плаќа годишен надоместок за секоја радиостаница.

Од плаќање надоместок од став 1 на овој член, ослободени се државните органи и радиоаматерите, согласно член 34 став 4 од Законот за телекомуникации.

Член 3

Висината на надоместокот се утврдува според видот и намената на радиостаницата, фреквенцискиот опсег, широчината на доделените радиоканали, ефек-

тивната височина на антената, големината на сервисната зона, заедничкото користење на иста фреквенција и друго.

Член 4

Висината на надоместокот од член 3 на овој правилник се изразува во бодови.

Вредноста на бодот се утврдува на почетокот на секоја тековна година и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Вредноста на бодот може да се зголемува најмногу до порастот на индексот на трошоците за живот.

РАДИОСТАНИЦИ ВО КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА

Член 5

За радиостаници во копнена мобилна служба вкупниот број на бодови S се одредува по формулата:

$$S = N_1 + N_2 + N_3$$

а) за зафатен фреквенциски опсег бројот на бодовите N_1 се определува по формулата:

$$N_1 = 250 \times B$$

Коефициентот B е еднаков на вкупната ширина на доделените радиофреквенциски канали / 25 KHz.

б) за базна (репетиторска) станица бројот на бодовите N_2 се определува по формулата:

$$N_2 = 250 \times K$$

Коефициентот K зависи од максималната ефективна височина на антената на станицата:

Heff. mah. (m)	K
до 75 m	1.0
од 75 m до 150 m	1.1
од 150 m до 300 m	1.2
од 300 m до 600 m	1.4
над 600 m	1.5

в) за друг вид на радиостаница различна од базната бројот на бодовите $N_3=5$.

г) за јавни мобилни радио мрежи бројот на бодовите за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz изнесува:

- во опсег до 960 MHz (GSM)	75.000
- во опсег над 960 MHz (DCS 1800)	50.000.

РАДИОСТАНИЦИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА И РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА

Член 6

За радиостаници во воздухопловна и радионавигациска служба бројот на бодовите изнесува:

- за радиостаница на земја	100
- за радиостаница во воздухоплов со максимална полетна маса до 2750 кг	20
- за радиостаница во воздухоплов со максимална полетна маса од 2750 до 5700 кг	100
- за радиостаница во воздухоплов со максимална полетна маса над 5700 кг	1.000
- за радиостаница за навигација, идентификација, одредување на положба, сигнализација и др.	100
- за радиостаница на пловен објект	20.

РАДИОСТАНИЦИ ВО ФИКСНА СЛУЖБА

Член 7

За радиостаници во фиксна служба бројот на бодовите изнесува:

а) за радиостаници со кои се остварува комуникација точка-точка, бројот на бодовите N_f се определува според формулата:

$$N_f = 10 \times B \times F$$

б) за радиостаници со кои се остварува комуникација точка-повеќе точки, бројот на бодовите N_f се определува според формулата:

$$N_f = 0,2 \times B \times F$$

- Коэффициентот В е еднаков на вкупната ширина на доделените радиофреквенциски канали / 25 KHz.
- Коэффициентот F зависи од фреквенцискиот опсег:

Радиофреквенциски опсег	F
до 29.7 MHz	25
од 29.7 MHz до 960 MHz	5
од 960 MHz до 2300 MHz	0,5
од 2300 MHz до 5000 MHz	0,3
од 5000 MHz до 10.000 MHz	0,2
над 10.000 MHz	0,1

в) За радиостаници со кои се врши дотур на модулација бројот на бодовите изнесува:

- за телевизија 500
- звучна радиодифузија 250
- преносни линкови 600.

г) За радиостаници во мултимедиски бежичен систем MWS (Multimedia Wireless System) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 2.000.

д) За радиостаници во TSTS мрежа (Terrestrial Flight Telecommunications System) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 1.000.

е) За радиостаници во DEST мрежа (Digital European Cordless Telecommunications System) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 100.

ж) За радиостаници во RLAN/HIPERLAN мрежа (Radio Local Area Networks/High Performance Radio Local Area Networks) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 100.

РАДИОСТАНИЦИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА

Член 8

За радиостаници во сателитска служба бројот на бодовите изнесува:

- а) Фиксна земска станица (Fixed Earth Station):
- за фреквенциски опсег до 1 MHz 5.000
 - за фреквенциски опсег над 1 MHz 10.000.

- б) VSAT станица (Very Small Aperture Terminals):
- главна станица (HUB Station) 10.000

- VSAT терминал:
- за фреквенциски опсег до 0,2 MHz 500
- за фреквенциски опсег до 2 MHz 1.000
- за фреквенциски опсег над 2 MHz 2.000.

- в) SNG сателитска станица (Satellite News Gathering):
- 20.000.

- г) Мобилни сателитски терминали:

- Inmarsat-C 200
- Inmarsat-D 200
- Inmarsat-M 200
- Inmarsat-mini-M 200
- Eutelsat 100
- Arcanet 100.

д) Глобални мобилни персонални комуникациски системи (GPRS):

- по доделен фреквенциски опсег од 1 MHz 1.000.

е) За радиостаници за кои се издава привремена дозвола бројот на бодовите изнесува:

- за VSAT терминал 500
- за SNG сателитска станица 2.000.

РАДИОСТАНИЦИ ВО РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА

Член 9

За комерцијалните радиостаници во радиодифузна служба (VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот на бодовите N се определува според формулата:

$$N=25 \times A \times G \times Z \times 1/T$$

- Коэффициентот A изнесува:

- за звучна радиодифузија A=1;

- за телевизија A=2.

- Коэффициентот G зависи од големината и значењето на населеното место во сервисната зона на предавателот:

Населено место	G
Територија на РМ	18
Скопје	12
Битола	9
Куманово	
Тетово	
Велес	
Гевгелија	
Гостивар	
Дебар	
Кавадарци	
Кичево	
Кочани	
Неготино	
Охрид	
Прилеп	
Радовиш	
Струга	
Струмица	
Штип	

За останатите населени места кои не се наведени во табелата, коефициентот G=3.

- Коэффициентот Z зависи од бројот на жители во сервисната зона:

Број на жители во сервисна зона	Z
до 5.000	9
5.000-10.000	13,5
10.000-30.000	18
30.000-50.000	22,5
50.000-100.000	27
100.000-500.000	31,5
500.000-1.000.000	54
над 1.000.000	90

- Коэффициентот T е број на корисници на една фреквенција во иста сервисна зона, но во различно време (time shearing).

Член 10

За радиостаници во радиодифузна служба кои емитуваат радио програма во опсегот на долги, средни и кратки бранови (LF, MF и HF фреквенциски опсег) бројот на бодови изнесува 50% од вкупниот број на бодови за звучна радиодифузија определен во член 9 на овој правилник.

ДРУГИ РАДИОСТАНИЦИ

Член 11

За радиостаница од член 5 и 8 од овој правилник што се користи во ограничен станбен или деловен простор со моќност до 1 W, надоместокот се определува така што вкупниот број на бодови се множи со фактор 0,2.

Член 12

По исклучок од член 8 точка f на овој правилник, за издавање на привремена дозвола на радиостаница, бројот на бодовите определени во соодветната служба се множи со фактор 0,3.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 13

Надоместокот се плаќа за секоја тековна година, почнувајќи од денот на издавањето на дозволата за работа на радиостаницата на сметка на Управата за телекомуникации.

Годишниот надоместок од став 1 на овој член може да се плаќа на рати во зависност од бројот на бодовите и тоа:

- до 2000 бода на 1 рата;
- од 2000 до 5000 бода на 2 рати;
- над 5000 бода на 4 рати;

Доколку надоместокот не е платен во утврдениот рок, ќе се преземат мерки за престанување на важење на дозволата за работа, согласно Законот за телекомуникациите.

Член 14

Ако имателот на дозволата за работа на радиостаницата, пред истекот на времето за кое е платен надоместокот престане да ја користи радиостаницата, надоместокот не се враќа.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

За радиостаниците на кои им се издадени дозволи за работа пред влегување во сила на овој правилник, надоместокот ќе се плаќа според одредбите на овој правилник до истекот на важноста на дозволата.

Член 16

Надоместокот утврден со овој правилник не се плаќа за радиостаници чие користење е регулирано со концесиски договор, а во надоместокот на концесијата е вклучен и надоместокот за користење на радиофреквенцискиот спектар.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година.

Бр. 09-10850
8 декември 2000 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

Врз основа на член 4, став 2 од Правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции ("Службен весник на РМ" бр. 106/2000), се

ОБЈАВУВА

1. Вредноста на бодот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции за 2001 година изнесува 1 ДЕМ, во денарска противвредност утврдена на денот на уплатата по средниот курс на Народна банка на Македонија.

Бр. 09/10851
8 декември 2000 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

ИСПРАВКА

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 19/98, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НАОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Во член 3, точка 7, алинеја 1, сврзникот "и" пред зборот "Вруток" се брише, а после зборот "Вруток" се додава сврзникот "и" и зборот "Чеграње".

Бр. 23-858/2
18 декември 2000 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителката Фила Кусакатска од Скопје, против тужените ПП "ЗОМАК" од Скопје, сега со непозната адреса на живеење и инженеринг, консалтинг и ентериери "ПА-ТЕН" ДОО Скопје, ДТЦ "Беверли Хилс" бр. 1/28, за исполнување на договор. Вредност на спорот 2.324.494,00 денари.

Се решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на Град Скопје, бр. 3020-648 од 23.11.2000 година за привремен старател на ПП "ЗОМАК" Скопје - сега со непозната адреса е поставено лицето Мирче Ристовски, адвокат од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55, и истиот ќе ги застапува интересите на првотужениот во постапката се додека не се појави првотужениот или негов полномошник.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45330)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека на лицето Драги Митровски од с.Долно Агларци - Битола кој е тужен во постапката по тужба на тужителот ХЗ "МОЖНОСТИ" од Скопје, за долг, вредност на спорот 282.523,50 денари му е назначен привремен застапник - адвокат Борис Вандев од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 6, кула 3, кој ќе ги штити интересите на тужениот, кој е со непозната адреса на живеење - отпатувал во странство, се до правосилното завршување на спорот по предметот на овој суд, поточно се додека не се појави лично пред судот или не ангажира полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII.П.бр. 4138/98. (46441)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка по тужба на тужителката Божна Божиновска од Скопје, против тужените Томче Божиновски од Скопје и Драган Божиновски со непознато место на живеење, за ништовност за договор за поклон.

Се повикува тужениот Драган Божиновски во рок од 30 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во судот лично или преку полномошник, а во спротивно се известува дека во натамошниот тек на постапката до нејзиното правосилно завршување ќе биде застапуван од адвокат Мирче Ристевски од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55, кој е определен со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините во град Скопје бр. 3020-610 од 18.10.2000 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 606/00. (45210)

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасева како претседател на советот, постапувајќи во правната работа на тужителката Благница Георгиевска од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/15, против тужените Георги Георгиевски од Скопје сега со непознато престојувалиште и Иван Бајрактаровски од Скопје, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 24/4, за утврдување право на сопственост на 06.12.2000 година го издаде следниот оглас:

Со решение на овој суд врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, поставен е адвокат Нада Ангеловска од Скопје, ул. "Ленинградска" бр. 114 а, за привремен застапник на тужениот Георги Георгиевски од Скопје, сега со непознато престојувалиште, а во постапката која се води пред овој суд по тужбата на тужителката Благница Георгиевска.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се

додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П.бр. 2138/00. (45381)

Пред овој суд заведен е спор по тужбата на тужителот Р Македонија - Министерство за одбрана против тужената Мирјана Чудуловска од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 13/2-2, а сега со непозната адреса на живеење, за долг.

Се повикува тужената Мирјана Чудуловска од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење или пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот. Доколку во определениот рок тужената не се јави во судот, не ја достави сегашната адреса на живеење и не постави свој полномошник, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П.бр. 1350/95.

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен процесен суд преку судијата Весна Стрезовска како претседател на советот го објавува следниот оглас:

Во постапката заведена пред Основниот суд Скопје II - Скопје по тужба на тужителот Азими Субије од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 75-1/31, во моментот на привремена работа во СР Германија преку полномошникот адвокат Петар Србиновски од Скопје, против тужениот Азими Емин од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 75/64, во моментот со непознато место на живеење, за развод на брак. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје за привремен старател на (лицето на) тужениот ја постави адвокат Андрејева Лилјана од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 32 б, која ќе ги штити интересите на тужениот во заведената постапка со сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П.бр. 2167/00. (45903)

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен извршен суд и тоа судијата Зорица Цунгаровска како судија поединец, постапувајќи по предлогот за извршување на доверителот Република Македонија Министерство за одбрана против должникот Мери Кочковска со непознато престојувалиште во Канада, за исекување од стан, согласно член 86 од ЗПП издава оглас:

Со решение на овој суд врз основа на член 78 став 4 и 5 и член 79 од ЗПП во врска со член 13 од ЗИП, назначен е како привремен застапник на должникот Мери Кочковска, со непознато место на престојувалиште во Канада, адвокат Нада Гочевска, ул. "Пајко Мала" бб, Скопје.

Со истото решение е одредено дека привремениот застапник во предметното извршување ќе ги врши сите права и должности на законски застапник се додека должникот или неговиот полномошник ќе се појават пред судот или додека органот за старателство ќе го извести судот дека поставил старател.

Овој оглас да се објави на судската огласна табла, а доверителот истиот да го објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 2668/00.

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за сопственост по основ на одршка на тужба на тужителот Емрули Асан од с.Падалиште, а против тужените Данилоска Славка, Данилоски Илија и Новески Нове од с.Д.Бањица, моментално со непозната адреса на живеење.

Со оглед на тужените се со непозната адреса и немаат свој полномошник, на истите им се поставува привремен застапник Алији Елјеса стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, па затоа, а согласно член 80 од ЗПП, ви го доставуваме да го објавите следниот оглас:

Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на тужените Даниловска Славка, Даниловски Илија и Новески Нове од с.Д.Бањица им постави привремен застапник, стручен соработник на овој суд Алији Елјеса, кој ќе ги застапува тужените во постапката за сопственост по основ одршка се додека истите или нивниот полномошник не се појават пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека им назначил старател

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.833/00.(45755)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица тече постапката за физичка делба по предлог на предлагачката Теофиловска Ирина од Скопје, против учесниците во оваа постапка за физичка делба Кујумчиев Митко од Струмица и Цветановиќ Снежана од Белград СРЈ, како и према Кујумчиев Томе и Кујумчиев Благој и двајцата со непозната адреса на живеење и престојување во САД.

Бидејќи не се точно познати адресите на живеење на овие двајца се повикуваат истите да се вклучат во оваа постапка што тече, а веќе продолжува и во извршна постапка за продажба на недвижност, да се јават во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето во "Службен весник на РМ" и во Основниот суд во Струмица, или пак да достават точна адреса, или пак да назначат свој полномошник, а во спротивно судот ќе продолжи со постапката со назначување на застапник согласно член 78 од ЗПП.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП бр 1/94 (45403)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 140/2000, на регистарска влошка бр 1-792-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Матичната библиотека "Кочо Рацин" Тетово со ЦО Тетово, ул. "Т. Ц. Мерчан" бр 64.

Се врши промена на лице овластено за застапување: Се брише Кочоски Владимир-директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" Тетово, а се запишува Нежири Елвер в.д. директор на Матичната библиотека "Кочо Рацин" Тетово, со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 140/2000. (27641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5880/99, на регистарска влошка бр 020285527-80-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие во Друштво за производство, услуги и трговија СОМИ Михаил ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Васо Карајанов" бр. 12, Гевгелија.

Друштвото е основано во согласност со ЗТД врз основа на изјавата за основање Друштво со ограничена одговорност од едно лице дел бр. 03-02 од 17 јануари 1999 година.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23,

01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 29.71, 29.72, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки, меѓународен транспорт и шпедиција, изведување на инвестициони работи во земјата и странство и меѓународни агенциски услуги.

За обврските во правниот промет друштвото одговара со ситот имот и средства. Содружникот не одговара за обврските на друштвото, а ризикот го сноси во висина на основниот влог. Друштвото е со ограничена одговорност. Управител на друштвото е Михаил Ампов, со неограничено овластување во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 5880/99. (27642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6028/99, на регистарска влошка бр. 02028548?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија, услуги и транспорт ДЕСПИНА КОМЕРЦ 95 Марјанчо ДООЕЛ увоз-извоз с. Росоман, Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 4.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 6028/99. (27643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 358/99, на регистарска влошка бр. 02028848?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие во Друштво за трговија на големо и мало и туризам ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ Скопје, ул. "11-ти Октомври" бр. 18, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 15.81, 63.12, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 62.10, 62.20, 60.21, 60.22.

Во правниот промет Друштвото за трговија на големо и мало и туризам ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ Скопје, ул. "11-ти Октомври" бр. 18, Скопје настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе го застапува Лембанов Граде-управител со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 358/99. (27644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4729/99, на регистарска влошка бр. 02027345?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие во Друштво за производство, услуги и трговија МОНЕТ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 10, Куманово.

Основач: Бобан Јанковски од Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 10, Куманово.

Дејности: 15.81, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/3, 74.84. Работи во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет на стоки со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Бобан Јанковски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 4729/99. (27645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6711/99, на регистарска влошка бр. 02023697?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАРКАТО Љубиша ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 10, Куманово.

Основач: Љубиша Јанковски од Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 10.

Дејности: 17.40, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84. Работи во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет на стоки со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Љубиша Јанковски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 6711/99. (27646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17482/99, на регистарска влошка бр. 02031861?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ИПО ФАС Фета ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Т. Ц. Мерцан" бр. 57.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.65, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Основач и управител на друштвото е лицето Адеми Фета од Тетово. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е лицето Адеми Фета-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 17482/99. (27647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12871/99, на регистарска влошка бр. 02030930?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги ДИС-ИМПЕКС Слободанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 7/2-15.

Се врши усогласување на Претпријатие за трговија и услуги ДИС-ИМПЕКС ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 7/2-15 со рег.

влошка бр. 1-19000-0-0-0, согласно ЗТД врз основа на изјава за усогласување од ден 25.06.1999 година. Сodrужник: Слободанка Рашиќ Петровска од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 7/2-15.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Слободанка Рашиќ Петровска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 12871/99. (27648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10805/99, на регистарска влошка бр. 02026855?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАРКОС Славе ДООЕЛ Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18.

Усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАРКОС Славе ДООЕЛ Скопје. Седиште: Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18. Основач: Славе Николовски, ул. "Вера Циривири" бр. 18.

Дејности: 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.72, 33.10, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.54/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународен промет, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во прометот со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Славе Николовски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 10805/99. (27649)

ЛИКВИДАЦИИ - I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 1480/2000 од 05.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпри-

јатието за производство, трговија и услуги на големо и мало "НАС - ЈАЛ СУНГЕРИ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8-1/15, со жиро сметка 40100-601-198204.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45820)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 1588/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за деловни услуги, лични книговодствени услуги и трговија на големо и мало "ЕКСТРАПАК-КОМПАНИ" од Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 18/8, со жиро сметка 40100-601-71073.

За ликвидатор се определува лицето Емил Николовски од Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 18/8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45782)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.бр. 1410/2000 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, инженеринг и трговија "ЈОЛАНД" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Тесла" бр. 18-1/33, со жиро сметка 40120-601-277738.

За ликвидатор се определува лицето Јове Јовески од Скопје, ул. "Никола Тесла" бр. 18-1/33.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 872/2000 од 27.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за професионално оспособување и вработување на инвалиди "НЕЛА КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз од Скопје, ул. "Никола Паранунов" бб, со жиро сметка 40120-603-25594.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 853/2000 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за музички дејности, трговија и услуги "ЊУС-ПЕЈПЕР РЕКОРДС" ДОО од Скопје, ул. "Шекспирова" бр. 3-1/7, со жиро сметка 40120-603-25526.

За ликвидатор се определува лицето Тунцај Хасанбеговиќ од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22/1-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46092)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 816/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз "ЛАКИ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/12, со жиро сметка 40100-601-90366.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајиќ од Скопје, ул. "Илинден" бр. 79/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46955)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 811/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Трговско претпријатието на големо и мало "ИКОМ" ЦО увоз-извоз од Скопје, ул. "Арсо Мицков" бр. 35, со жиро сметка 40120-601-188729.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниовски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28, тел. 347-848.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1361/2000 од 23.11.2000 година е завршена ликвидацијата над Трговско, услужно и транспортно претпријатието "МАСКОМ" ДОО од Скопје, ул. "Гуро Стругар" бр. 11 а, со жиро сметка 40100-601-79232 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45847)

ЛИКВИДАЦИИ - II

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трет.бр. 2359/2000 од 17.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02013197-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанокот на друштвото со работа поради ликвидација. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги РЕКОРД 96 Лидија ДООЕЛ ул. "Иван Цанкар" бр. 43, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46404)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трет.бр. 2246/2000 од 17.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020265257-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанокот на друштвото. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги АС

ТРЕЈД Мицко ДООЕЛ експорт-импорт ул."536" бр. 4, с. Марино, општина Илинден, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46405)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1800/2000 од 17.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020176477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за внатрешен и надворешен промет КЕШ - КОМЕРЦ Ибрахим ДООЕЛ експорт-импорт ул."100" бр. 12/б, с. Љубин, општина Сарај, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46406)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1831/2000 од 29.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020246717-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за транспорт, трговија и услуги КУЛА 95 Сафет ДООЕЛ увоз-извоз ул."Горче Петров" бр. 12-а/1-2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46407)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1710/2000 од 24.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020164127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанок на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за транспорт, промет и услуги НИКИ КОМЕРЦ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз ул."103" бб, с. Вучидол, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46408)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2687/2000 од 17.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020061067-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за промет и услуги НОМОС - ТРЕЈД Вера и Љубица ДОО ул."Јани Лукровски" бр. 3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46496)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2549/2000 од 29.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02050107-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд ликвидацијата на трговското друштво. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало АНПМ Андон ДООЕЛ експорт-импорт ул."Петре Филиповски Гарката" бр. 15, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46498)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2845/2000 од 30.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020089527-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАРКО - ТРЕЈД Николова Сузана и други ДОО ул."Цон Кенеди" бр. 8, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46499)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2268/2000 од 30.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020133237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидацијата.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, услуги и промет на големо и мало ТОВИС Виолета ДООЕЛ увоз-извоз ул."Жарко Зрењанин" бр. 193, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46500)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1782/2000 од 24.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020190147-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанок на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги ОРБИТАЛ Даме ДООЕЛ експорт-импорт ул."Првوماјска" бр. 12, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46501)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2108/2000 од 30.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020272747-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишување на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија, транспорт и услуги ЕВРОП ТЕКС Насер ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46502)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2568/2000 од 24.11.2000 година. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за туризам, градежништво, производство, услуги и трговија на големо и мало ДОРОНТИНА Абдираман и Енвер ДОО извоз-увоз с.Пирок, општина Богвиње, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46503)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2420/2000 од 24.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020058017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанок на ликвидацијата. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија на големо и мало ДЕНИ - ФИЛКОМ Богољуб експорт-импорт ДООЕЛ ул."Н.Млаки" бр. 45, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1757/2000 од 21.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020068147-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишување на ликвидаторот. Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги СОЊЕ увоз-извоз Раде ДООЕЛ ул."Кочо Рацин" бр. 32/1-1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 1837/2000 од 22.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 020234817-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишување на ликвидацијата. Запишување на ликвидатори и престанок со работа на: Друштво за издавачко графички центар, производство, промет и услуги ИНТЕА ГРАФИКА Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз бул."Јане Сандански" бр. 63, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег.бр. 2004/2000 од 28.11.2000 година, го запиша во трговскиот регистар на овој суд престанок на ДООЕЛ. Запишување на ликвидатор и престанок со работа

на: Друштво за трговија и услуги РИС Руска ДООЕЛ
увоз-извоз ул. "Маркова" бр. 14-1/12, Велес.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46575)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул.
"Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П.трег. бр. 2687/2000, објавува дека Друштвото за про-
мет и услуги "НОМОС - ТРЕЈД" Вера и Љубинка
ДОО Скопје, со број на жиро сметка 40110-601-384273
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази,
а најдоцна во рок 15 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46440)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: "Општина Злетово -
Градоначалник". (46984)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1342204/2000 на име Зенуни Сенаде, с.Г.
Седларце, Тетово. (46959)

Пасош бр.1183013/99, издаден од УВР-Куманово на
име Мисими Ридван, с.Никуштак, Куманово. (46963)

Пасош бр.1353369/00, издаден од УВР - Скопје на име
Бучи Заим, ул. "Македонска Косов. бригада" бр.34/2,
Скопје. (46964)

Пасош бр.1482079/00, издаден од УВР- Тетово на име
Савоски Дејан, ул. "Г. Делчев", Тетово. (46966)

Пасош бр. 854870/96, издаден од УВР - Куманово на
име Петрушевска Сања, ул. "Тито Митровачка" бр. 31,
Куманово. (46969)

Пасош бр.944196, издаден од УВР - Кочани на име
Алиов Редеп, ул. "С. Шаин" бр.15, Кочани. (46970)

Пасош бр.1075923/98, издаден од УВР-Куманово на
име Етеми Тасим, с.Стрима, Куманово. (46972)

Пасош бр.756545/95, издаден од УВР-Куманово на
име Демировски Бајрам, ул. "Средорек" бр.15, Кумано-
во. (46974)

Пасош бр.417450, издаден од УВР - Струмица на име
Младенов Наке, ул. "Мито Халивасилев" бр.19, Стру-
мица. (46985)

Пасош бр.1013353/97, издаден од УВР - Скопје на име
Тахир Сали, с. Грчец, Скопје. (46986)

Пасош бр.1232510/99, издаден од УВР - Скопје на име
Али Исени, с. Крушопек, Скопје. (46988)

Пасош бр.1086743/98, издаден од ГУВР-Скопје на
име Хусеиновска Кевсерка, ул. "Дрварска" бр.21, Скоп-
је. (46993)

Пасош бр.320929 на име Досевска Радојка, ул. "Ви-
дое Смилевски-Бато" бр. 85/II/1, Скопје. (47053)

Чекови бр. 7570, 7571, 7573 и 7576, од тековна сметка
бр. 13028-76, издадени од Македонска банка АД Скопје
на име Лидија Голева, Скопје. (46938)

Чекови од бр.4430403 до 4430406, од тековна сметка
бр.40970/85, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Златкова Славица, Скопје. (46995)

Работна книшка на име Манески Никола ул. "13-ти
Ноември" бр.4, Прилеп. (46973)

Работна книшка на име Редаил Рамадан, Скопје. 46987

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Ристо
Крле", с. Кадино - Скопје на име Димитриевиќ Миро-
слав, с. Кадино, Скопје. (46952)

Свидетелство на име Наташа Јакимова, с.Иванковци,
Велес. (46967)

Свидетелство на име Сабри Хебипи, Тетово. (46975)

Свидетелство на име Исмаили Емир, с. Камењане,
Тетово. (46983)

Диплома на име Наумов Марјан, Штип. (46968)

Диплома на име Абазии Муамед, с.Челопек, Тетово.

Здравствена легитимација на име Софија Цвета-
новска, Тетово. (46976)

Здравствена легитимација бр.124117-01 на име Ази-
зи Цетлаха, ул. "180" бр.145/1/4, с.Јегуновце, Тетово.

Даночна картичка бр. 4030992213362, издадена од
Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Тилија"
Атанас, Скопје. (46962)

Даночна картичка бр.4030995179882, издадена од
Управа за приходи - Скопје на име "Мегихарт" - ДОО,
Скопје. (46994)

Даночна картичка бр.4030993366529, издадена од
Управа за приходи - Скопје на име "Ивија" ДОО увоз-
извоз, Скопје. (46996)

Чекови на име Бојков Тони, ул. "Ј. Даскалов" бр.26,
Кратово. (46971)

Врз основа на член 622 од Законот за трговските
друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96), содруж-
ниците на трговските друштва ДООЕЛ АДУТ - Ново
Лагово, Прилеп и ДОО МЕТАЛОТЕХНИКА При-
леп, го донесуваат следниот план

П Л А Н ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА ОДНОСНО НА ИМОТ КОН ПОСТОЈАНО ДРУШТВО (ПРИПОЈУВАЊЕ)

1. Форма, фирма и седиште на друштвата - учесни-
ци во припојувањето

Учесници во припојување се:

- Друштво за производство, гардежништво, трговија и
услуги "АДУТ" Металотехника ДОО увоз-извоз Ново
Лагово, Прилеп ДООЕЛ (понатаму: ДООЕЛ АДУТ -
МЕТАЛОТЕХНИКА Ново Лагово, Прилеп), со седи-
ште во Ново Лагово, Прилеп и

- Друштво за производство, трговија и услуги МЕТА-
ЛОТЕХНИКА Соња, Јандре, Александар и Лилјана
увоз-извоз Прилеп ДОО (понатаму: ДОО МЕТАЛО-
ТЕХНИКА Прилеп) со седиште на ул. "Јоска Јордано-
ски" бр. 3, Прилеп.

2. Намерите, целта и условите на припојувањето
Друштвото ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, се
припојува кон ДОО "Металотехника" Прилеп, кој е
негов основач, од што произлегува нивната тесна еко-
номска поврзаност

Причини за припојување:

- во работењето и организационата поставеност на
ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, сите набавки,
услуги и продажба за друштвото се вршат преку Сек-
торот за трговија на основачот и истите потоа се реф-
актуираат на ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп,
- книговотственото и финансиското работење на ДООЕЛ
"Адут" Ново Лагово, Прилеп, го водат стручни-
те служби на основачот, со зголемување на обемот на
работата на ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп зго-
лемен е и бројот на документи за книжења, плаќања,
наплати во двете друштва - основачот и ДООЕЛ "Ад-
ут" Ново Лагово, Прилеп.

- Законот за данокот на додадена вредност, чија при-
мена започна на 01.04.2000 година наметнува нов сист-
ем на работа, пресметка и плаќање на даноците кој
бара максимална ажурност на финансиското работе-
ње.

Со оглед на организационата поставеност и бројот
на вработените во двете друштва, би можела да биде
доведена во прашање ажурноста во извршувањето на
обврските кои произлегуваат од Законот за додадена
вредност.

Имајќи ги во предвид наведените причини, припојувањето има за цел да се намалат финансиските и материјалните трошоци на работењето, да се избегнат можните недостатоци во работењето, со што ќе се зголемят финансиските ефекти од работењето.

Со припојувањето, целокупниот имот на ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, се пренесува во ДОО "Металотехника" Прилеп. По завршувањето на постапката за припојување, престанува да постои правниот субјективитет на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги "Адут Металотехника" ДОО увоз-извоз Ново Лагово, Прилеп. Сите вработени во ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, ќе се префрлат во ДОО "Металотехника" Прилеп.

3. Вредност на активата и пасивата што се пренесува на ДОО "Металотехника" Прилеп

Согласно извршената проценка на вредноста на капиталот и билансот на состојбата изготвен за потребите на припојувањето со состојба 31.08.2000 година, во ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, утврдена е следната состојба:

АКТИВА

I. Материјални вложувања

1. Основни средства	
- градежни објекти	841.961,00
2. Основни средства	
- опрема	1.045.887,00
3. Инвестиции во тек	22.911.716,00

II. Парични средства

1. Жиро сметка	339,00
2. Благајна	1.196,00

III. Краткорочни побарувања

1. Побарувања од купувачи	500.000,00
2. Доделени аванси	854.015,00
3. Побарувања од повеќе платени придонеси	528,00
4. Побарувања од работници	1.453.312,00

ВКУПНА АКТИВА 26.300.954,00

ПАСИВА

1. Примени аванси	1.302.552,00
2. Нараспределена добивка	19.134,00
3. Трајни влогови на домашни лица	24.816.891,00
4. Ревалоризациона резерва	162.377,00

ВКУПНА ПАСИВА 26.300.954,00

Со припојувањето ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп во ДОО "Металотехника" Прилеп ја пренесува вкупната актива и вкупните обврски на друштвото, утврдени во извештајот за проценка на вредноста на ДООЕЛ "Адут" (дадена во прилог на планот).

4. Начин на преземање на удели и дата од која сметководствените операции ќе се сметаат за извршени

Со оглед на тоа што ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, се припојува кон својот основач - ДОО Металотехника Прилеп, целокупниот имот, односно вкупната актива и вкупните обврски кои со припојувањето се пренесуваат на ДОО "Металотехника" Прилеп се всушност негова сопственост. Од тие причини нема преземање на удели, односно акции кои би давале право на учество во добивката.

Сметководствените операции во двете друштва ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп и ДОО "Металотехника" Прилеп, ќе се сметаат за извршени на датум 31.08.2000 година.

5. Доставување на планот за припојување до регистрираниот суд

Планот за припојување ќе се достави до регистрираниот суд - Основен суд Битола во Битола и истиот ќе се објави.

ДОО Металотехника
Прилеп

ДООЕЛ Адут
Ново Лагово,
Прилеп

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-19/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-19/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за откуп на електрична енергија според следните услови:

- Период на испорака: од 15 јануари 2001 до 31 март 2001 година.

- Количина: 235 GWh (договорна количина $\pm 10\%$) во наведениот период. ЈП "ЕСМ" може да прифати и понуда само за дел на горната количина на енергија во наведениот или за покус период, што значи дека понудата може да биде и делумна.

- Капацитет: Максимален капацитет во месец јануари и февруари 2001 година изнесува:

ВТ (висока тарифа) 200 MW ($\pm 10\%$),

НТ (ниска тарифа) 100 MW ($\pm 10\%$),

Максимален капацитет во месец март 2001 година изнесува:

ВТ (висока тарифа) 130 MW ($\pm 10\%$),

НТ (ниска тарифа) 130 MW ($\pm 10\%$).

Во месец март 2001 година, испораката на електрична енергија се врши само во периодот од 06:00 до 22:00 по ЦЕВ, секој ден.

- ВТ е време од 06:00 ч до 22:00 ч по ЦЕВ, во дените од понеделник до сабота.

- НТ е време од 22:00 ч до 06:00 ч по ЦЕВ во дените од понеделник до сабота, а во неделите преку цел ден.

Понудите се сметаат дека имаат важност за било кој капацитет и количина до понудениот капацитет и количина на енергија во дадениот сооднос по тарифи и месеци, освен ако јасно не е наведено дека таквата понуда нема важност за капацитет и количина на енергија кои се помали од понудените. Оттука ЈП "ЕСМ" има неоспорно право да склучува договор со понудувач за дел од понудениот капацитет и количина на електрична енергија, освен ако јасно не е наведено дека понудата нема важност за помал капацитет и помала количина.

Прецизно, возниот ред на испорачаната енергија треба да се усогласува со Диспечерската служба на ЈП "ЕСМ", Скопје, на база на неделна динамика, секој четврток за наредната недела.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки, Службен весник на Р. Македонија бр. 26/98.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи производителот на електричната енергија која се нуди за продажба.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена за 1 KWh како и вкупната вредност за понудената количина изразена во УС\$ која ќе ги содржи сите трошоци до местото на предавање.

За место на предавање се смета, местото на интерконективната врска меѓу македонскиот електроенергетски систем и соседниот систем, точно на местото каде истата ја сече македонската граница.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

2.5. Понудата треба да има рок на важност не помал од 15.01.2000 година.

2.6. Понудите со пропратната документација се доставуваат на македонски или англиски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Задолжителна документација

3.1.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки, доставуваат сертификат за економско-финансиски бонитет издаден од: професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или професионално здружение во земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно, ревизорски извештај од странска ревизорска институција.

3.1.2. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

Банкарската гаранција се наплатува, само во случај кога, понудувачот ќе биде повикан да заклучи договор после извршениот избор на најповолен понудувач а тој одбие тоа да го стори.

3.1.3. Понудувачот треба да достави писмено овластување на лицето кое ќе го претставува понудувачот на отворањето на понудите.

3.2. Дополнителна документација

3.2.1. Документ издаден од претпријатието на интерконективно поврзаната балканска земја која ќе биде извор за испорака на електрична енергија и надлежна за срамнување на дебалансите предизвикани од работењето на интерконективниот систем. Во документот треба да биде наведено дека, тоа претпријатие е целосно запознато со трансакцијата за која станува збор и дека ќе врши управување на системот во текот на предвидениот временски период имајќи го тоа на полно во предвид.

3.2.2. Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека, понудувачот неоповикливо ја признава својата целосна и исклучителна одговорност во гаранцијата на испораките на електричната енергија до местото на предавање.

3.2.3. Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека, понудувачот неоповикливо ќе преземе се и сите трошоци за трансакцијата на електричната енергија од изворот до местото на предавање односно, под било какви услови и во секој случај електричната енергија да биде испорачана (пренесена), бесплатно до местото на предавање и понудената цена да важи за испорачаната енергија до местото на предавање.

3.3. Целокупната документација која се бара (задолжителна и дополнителна) треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

4.1. Цена 80 поени.

4.2. Начин и услови на плаќање 20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува: преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата, на лице место на денот и часот од јавното отворање на понудите.

Понудата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот.

Во средината на ковертот треба да стои адресата на набавувачот која гласи: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувач.

Во вака затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти од кои, едниот ќе ја содржи целокупната документација и на него ќе пишува "документација" и точната адреса на понудувачот, а вториот коверт ќе ја содржи понудата и на него ќе стои ознаката "понууда".

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Секоја понуда за да може да се разгледува, кај набавувачот мора да пристигне најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 04.01.2001 година во 12 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Pursuant to article 10 under the Law on Public Procurement (Official Gazette of RM, no. 26/98), the Purchasing Commission within the public enterprise of Elektrostopanstvo na Makedonija - Skopje (hereinafter referred to as "JP ESM") announces the

BIDDING INQUIRY No. 01-19/2001

1. General Provisions

1.1. The Buyer of this Bidding Inquiry number 01-19/2001 is JP Elektrostopanstvo na Makedonija, head office at 11 Oktomvri, 9 Skopje,

1.2 Scope of bidding is collection of bids for electricity purchase based on the following conditions:

- Period of delivery: from 15 January 2001 to 31 March 2001,

- Quantity: 235 GWh (contract quantity $\pm 10\%$) in the period stated.

JP ESM may also accept a Bid only for a portion of the above quantity of energy in the stated or shorter period, meaning that the Bid may be partial.

- Capacity: Maximum capacity in January and February 2001 is as follows:

HT (high tariff) 200 MW ($\pm 10\%$) LT (low tariff) 100 MW ($\pm 10\%$)

Maximum capacity in March 2001 amounts:

HT (high tariff) 130 MW ($\pm 10\%$) LT (low tariff) 130 MW ($\pm 10\%$)

In March 2001 the electricity shall be supplied every day only in the hours from 06:00 to 22:00 as per CET.

- High tariff is in the hours between 06:00 to 22:00 as per CET, in the days from Monday to Saturday,

- Low tariff is in the hours between 22:00 to 06:00 as per CET in the days from Monday to Saturday.

Bids shall be considered valid for any capacity and quantities up to the capacity and quantity of energy offered in the given ratio per tariffs and months unless clearly stated that such a Bid is invalid for the capacities and quantities of energy lower than the offered ones. Hence, JP ESM has an indisputable right to conclude a contract with a bidder for a portion of the offered capacity and quantities of electric energy unless clearly stated that the Bid is invalid for smaller capacity and lower quantity.

Precisely, the schedule of energy supplied needs to be adjusted with JP ESM

Dispatching Center, Skopje based on a weekly time schedule, every Thursday for the forthcoming week.

1.3. The Bid Inquiry is open and confidential, giving the right for participation to any local and foreign natural entities.

1.4 The Bidding procedure shall be implemented by means of Call for Bids under the Law on Public Procurement, Official Gazette of R. Macedonia no. 26/98.

2. Scope of Bids

2.1. A Bid shall contain the name, address and bidder's head office,

2.2. A Bid shall contain the name of electricity producer offering the sale,

2.3. A Bid shall contain the unit price per 1 kWh including the total value of amount offered expressed in US\$ with all the expenses to the transmitting point.

The transmitting point is considered the point of interconnection line between the Macedonian power system and the neighbouring system exactly on the point which it crosses the Macedonian border.

2.4. A Bid shall contain method and terms and conditions of payment,

2.5. A Bid shall have term of validity not shorter than 15 January 2001,

2.6. Bids with the supporting documentation shall be submitted in Macedonian or English.

3. Submission of Documentation

3.1. Obligatory documentation

3.1.1. Bidder shall submit a document proving its financial and economic capability in compliance with article 22 of the Law on Public Procurement. Local bidders shall submit a document proving its financial standing issued by the institution of payment operations, whereas the foreign bidders shall submit, based on article 22, paragraph 3 under the Law on Public Procurement, a certificate of company's financial and economic standing issued by a professional and representative body in industry, trade, crafts industry, agriculture or professional association in the country of its head office and/or audit report made by an auditing institution.

3.1.2. A Bidder shall submit a bank guarantee in the amount of 5% of the total Bid's value in accordance with article 55 under the Law on Public Procurement. The bank guarantee is payable only in the event that the Bidder is invited to enter into a contract after the selection made of the most satisfactory bidder and if it refuses to sign the contract.

3.1.3. A Bidder needs to present an authorization in writing of the individual designated to represent the bidder at the opening of bids.

3.2 Additional Documentation

3.2.1 A document issued by the utility of the interconnected Balkan country which will be the source for the supply of electricity and responsible for the settlement of imbalances caused by the operation of the interconnected system. The document shall state that this utility is fully aware of the transaction in question and it will conduct the management of its system throughout the foreseen time period taking it in full account.

3.2.2. A letter signed by the Bidder in which it explicitly and irrevocably recognizes its full and sole responsibility in guaranteeing the energy deliveries to the transmitting point.

3.2.3. A letter signed by the Bidder in which it shall explicitly state that the Bidder shall irrevocably undertake all and any expenses for the transmission of energy from its origin up to the transmitting point and/or under any circumstances and in any case electricity shall be delivered (transmitted) free of charge to the transmitting point and the price offered be valid for the energy delivered to the transmitting point.

3.3. The entire documentation requested (obligatory and additional) should be original or certified copies true as the original.

4. Selection of the Most Satisfactory Bidder (pursuant to article 25 under the Law on Public Procurement).

4.1. Scores 80 for the price.

4.2. Scores 20 for the method and conditions of payment.

5. Method and Time for Bids Submission

5.1. Bids can be mailed, handed over to the Buyer's Archives Office or to the Commission on site, the day and hour of public bids' opening.

Bids are submitted in a sealed envelope having the indication "Do not open" on the top left hand side of the envelope.

The Buyer's address shall be written in the middle of the envelope as follows:

JP ELEKTROSTOPANSTVO NA MAKEDONIJA, Commission for Public Procurement Ul. "11 Oktomvri" br. 9 91000 Skopje Republic of Macedonia

The envelope must not have any sign identifying the Bidder.

This sealed envelope shall contain other two sealed envelopes of which one shall contain all documentation on which "Documentation" shall be written and the exact Bidder's address, while the second envelope shall contain the Bid with the indication "Bid".

5.2. Any Bidder may take part in the Bidding Competition only with one bid.

5.3. Any bid must be submitted to the Buyer for consideration not later than the day and hour of public bid's opening.

5.4. Bids' opening shall be conducted at 12:00 (noon) on 4 January 2001 in the premises of JP Elektrostopanstvo na Makedonija, Ul. 11 Oktomvri, 9 - Skopje in the presence of authorized Bidders' representatives.

5.5. Bids which shall not be submitted up to the deadline and not complying with the requirements as provided for under the Bidding Competition Inquiry including Bids without complete documentation required in the Bidding Competition Inquiry will not be considered.

Commission for Public Procurement

СОДРЖИНА

	Страница
3247. Одлука за распоредување на средства од радиодифузната такса за финансирање проекти од јавен интерес.....	5563
3248. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈП Службен весник на Република Македонија - ц.о. - Скопје.....	5568
3249. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина мермер, на локалитетот "Радово", во атарот на општина Сопотница.....	5568
3250. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина, градежен технички камен на локалитетот "КРАСТА" - Куманово на Друштвото за градежништво, трговија и услуги "КОЗЈАК" - Куманово.....	5569
3251. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералните сировини украсен камен, гранодиорит и мермер, на месноста "Извор-Оморани", општина Извор.....	5569
3252. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за	

поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....	5569	3271.Решение за разрешување од должноста директор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	5573
3253.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонија-пат" - Скопје.....	5570	3272.Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска Информативна Агенција - МИА.....	5573
3254.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	5570	3273.Решение за именување на в.д. директор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица.....	5573
3255.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	5570	3274.Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на ЈКП "Водовод" - Битола.....	5573
3256.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје.....	5570	3275.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	5573
3257.Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас "ГА-МА" - Скопје.....	5570	3276.Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за "Просторни и урбанистички планови" - Скопје.....	5574
3258.Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	5570	3277.Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	5574
3259.Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	5571	3278.Решение за разрешување од должноста член на ЈП за берзанско работење "Агро - Берза" - Скопје.....	5574
3260.Решение за разрешување и именување член на Комисијата за приватизација на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации" во државна сопственост - Скопје.....	5571	3279.Решение за разрешување и именување претседател и членови на Економскиот совет.....	5574
3261.Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Народниот театар "Антон Панов" - Струмица.....	5571	3280.Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за здравство.....	5574
3262.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП "Комуналец" - Битола од редот на вработените.....	5571	3281.Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за здравство.....	5575
3263.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП "Водовод" - Битола од редот на вработените.....	5571	3282.Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за здравство.....	5575
3264.Решение за именување в.д. директор на Центарот за организирање природби "Универзална сала" - Скопје.....	5572	3283.Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии.....	5575
3265.Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје.....	5572	3284.Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии.....	5575
3266.Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на "ЈП Македонска радиодифузија" - Скопје.....	5572	3285.Решение за назначување потсекретар во Министерството за внатрешни работи.....	5575
3267.Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	5572	3286.Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за внатрешни работи.....	5575
3268.Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	5572	3287.Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	5576
3269.Решение за именување заменик на директорот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	5572	3288.Одлука за утврдување на надоместок од реализирани берзански трансакции.....	5576
3270.Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електро-стопанство на Македонија" - Скопје.....	5573	3289.Правилник за обезбедување на универзална услуга и постапката за надомест што ќе се користи за да се наплатат тие услуги.....	5576
		3290.Правилник за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции.....	5578
		Објава за утврдување на вредноста на бодот за 2001 година.....	5580
		Исправка на Одлуката за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита.....	5580
		33. Меѓународни договори	
		Закон за ратификација на Третиот протокол кон Спогодбата за мултинационалните мировни сили на Југоисточна Европа.....	1-4

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.